

Врз основа на член 65 став 6 од Законот за животна средина („Службен Весник на РМ“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12) **Градоначалник на Општина Аеродром- Скопје** на ден 29.04.2015 година донесе

### Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

1. За планскиот документ Детален урбанистички план за четврт И 12 плански период 2014-2019 година кој се носи согласно Програма (Ф) урбанистичко планирање и уредување на просторот на Општина Аеродром за 2014 година , не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.
2. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Аеродром- Скопје
3. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став 4 од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата , содржината и образецот на одлуката за спроведување односно не спроведување на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ Детален урбанистички план четврт И 12, планскиот период 2014-2019 година нема да има влијание врз животната средина од следните причини, имајќи ги предвид сите просторни, технички и функционални карактеристики како и фактот дека планираните градби во третиралиот простор, со намена, се исти како и постојните функции и намени, како и фактот дека за околните Детални урбанистички планови предходно се добиени мислења според кои не постојат основни индиции дека тие би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и на просторот во непосредната околина.
4. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

Изработил :  
Помошник раководител на Сектор  
Биљана Кокароска, д.и.а

Помлад соработник  
за заштита на животната средина  
Дејан Шошковски, д.и.а

Раководител на Сектор за урбанизам

урбанизам и донесување на урбанистички планови  
комунални работи и заштита на животната средина  
Кокалановски Иван, д.и.а

29.04.2015 год.  
Скопје